

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 15

Год. LX

Четврток, 18 март 2004

Цена на овој број е 130 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
258. Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за избор на претседател на Република Македонија во 2004 година.....	2	271. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Кина, Република Кореа, Виетнам, Јапан, Тајван, Тајланд, Камбоџа, Хонг Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија.....	8
259. Указ бр. 86 од 18.03.2004 година.....	4	272. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	8
260. Одлука за помилување на осудени лица.....	4	273. Решение за именување надворешни членови на Управата на Полициската академија - Скопје.....	9
261. Одлука за престанување со работењето на водостопанските претпријатија и други правни лица што вршат водостопанска дејност.....	4	274. Одлука за именување претседател на Општинската изборна комисија надлежна за општините Тетово, Желино, Јегуновце, Теарце, Вратница, Цепчиште, Шипковица, Камењане, Боговиње и Брвеница.....	9
262. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина варовник на „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДОО-ЕЛ, увоз-извоз с. Журче Демир Хисар на локалитетот Зли Дол с. Велмевци, Демир Хисар.....	5	275. Обрасци од Државната изборна комисија од 5 до 11.....	9
263. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на субјектите на кои без надомест им се дистрибуираат публикациони материјали од Државниот завод за статистика.....	5	Исправка на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2004 година.....	12
264. Одлука за престанок на мандат на градоначалник по сила на закон	5		
265. Решение за именување заменик на директорот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје	6		
266. Решение за именување директор на Државниот завод за индустриска сопственост	6		
267. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи	6		
268. Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2004 година	6		
269. Правилник за образецот и начинот на водење на Регистарот на водостопанствата.....	7		
270. Правилник за образецот и начинот на водење на Регистарот на водни задници.....	7		

258.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 10-з од Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/94, 48/99 и 11/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 март 2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО
МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО 2004 ГОДИНА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат правилата за обезбедување рамноправен пристап на организаторите на изборната кампања во јавните гласила, должината на траењето на медиумското претставување, методите на рекламирање и условите за користење на програмското време, односно просторот во јавните гласила.

Под организатори на изборна кампања се подразбираат: политичка партија, две или повеќе политички партии заедно или група избирачи, подносител на листи на кандидати за претседател.

Под јавни гласила се подразбираат: електронските медиуми (јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва) и печатените медиуми (дневните весници и периодичните изданија) и новинските агенции.

Член 2

Јавните гласила се должни при медиумското претставување на организаторите на изборната кампања да се придржуваат кон начелата за праведност, избалансираност и непристрасност и да го изразуваат плурализмот на идеи и мислења.

Овие правила не навлегуваат во уредувачката политика и редакциската самостојност на јавните гласила.

Член 3

Јавните гласила, во согласност со закон и оваа одлука, со свои правила ги утврдуваат обемот и облициот на информирањето и следењето на изборните активности, критериумите и обемот на бесплатно претставување и на платеното политичко рекламирање.

Член 4

Изборната кампања започнува на 30 март, а завршува на 12 април 2004 година во 24,00 часот.

Изборната кампања не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите (изборен молк).

**II. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ
НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ МЕДИУМИ**

Член 5

Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија има обврска да објавува информации за целината на изборниот процес, за законската регулатива за избор на претседател на Република Македонија, за активностите на сите учесници во изборната постапка, како и за текот на гласањето и за резултатите од изјаснувањето на граѓаните.

Македонската радио-телевизија, во соработка со Државната изборна комисија, има обврска без надоместок да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото право.

Македонската телевизија има обврска да обезбеди редовно информирање и на избирачите со оштетен слух.

Член 6

Локалните јавни радиодифузни претпријатија се должни да објавуваат информации за активностите на сите учесници во изборниот процес на подрачјето на кое емитуваат програма.

Претпријатијата од ставот 1 на овој член, во соработка со општинските изборни комисии имаат обврска без надоместок да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето.

Член 7

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат програма на територијата на Република Македонија, доколку се вклучат во известувањето за изборните активности, преземаат обврска да обезбедуваат информации од целата територија и изборниот процес да го следат до неговото завршување.

Трговските радиодифузни друштва што емитуваат програма на локално ниво, доколку се вклучат во известувањето за изборните активности, преземаат обврска изборниот процес да го следат до неговото завршување.

Бесплатно претставување**Член 8**

Под бесплатно медиумско претставување се подразбира отстапување време за непосредна комуникација на кандидатите за претседател со гласачите, при што кандидатите своите програми и ставови ги промовираат слободно.

Дебатите и другите видови емисии во кои кандидатите за претседател меѓусебно дебатираат за одделни прашања од своите програми или ги соочуваат своите ставови не спаѓаат во бесплатно медиумско претставување.

Член 9

Македонската радио-телевизија и локалните јавни радиодифузни претпријатија, на кандидатите за претседател се должни да им отстапат бесплатно време за претставување на нивните програми, врз основа на праведни, објективни и транспарентни критериуми.

Датумот и редоследот на бесплатното претставување се утврдуваат со ждрепка.

Член 10

Трговските радиодифузни друштва самостојно одлучуваат на сите кандидати за претседател подеднакво да им отстапат или не, бесплатно време за медиумско претставување.

Времето за бесплатно претставување го отстапуваат врз основа на праведни, објективни и транспарентни критериуми, а датумот и редоследот на претставувањето го определуваат со ждрепка.

Член 11

Бесплатното време за изборно претставување треба да биде соодветно и видливо означено, на почетокот и на крајот на емисијата, како "бесплатно време за претставување".

Платено политичко рекламирање**Член 12**

Електронските медиуми на кандидатите за претседател можат да им отстапат време за платено политичко рекламирање, под еднакви услови за пристап и начин на плаќање.

Под платено политичко рекламирање се подразбира емитување политичко-пропагандни пораки како што се: огласи, соопштениеја, политички изборни спотови и други куסי облици на политичко рекламирање.

Во платеното политичко рекламирање спаѓа и емитувањето на делови од снимки од митинзи, средби и други јавни настани на кандидатите за претседател.

Член 13

Покрај времето за рекламирање утврдено со членот 51 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, за време на изборната кампања, електронските медиуми можат да отстапат и дополнително време за платено политичко рекламирање и тоа јавните радиодифузни

претпријатија најмногу до 7% (4,2 минути), а трговски-те радиодифузни друштва најмногу до 20% (12 минути), на секој реален час емитувана програма.

Реален час го подразбира времето што изминува од почетокот до крајот на еден час сметано според часовникот.

Дозволеното време за платено политичко рекламирање за секој реален час емитувана програма не може да се собира, односно не може да се пресметува како вкупно дозволено време според бројот на часови на програмата на електронскиот медиум и не може да се емитува или распоредува во други временски периоди на денот.

Член 14

Времетраењето на секој од облиците на политичко рекламирање од членот 12 став 2 на оваа одлука може да изнесува најмногу 1 минута и 30 секунди.

Времетраењето на секој од облиците на политичко рекламирање од членот 12 став 3 на оваа одлука може да изнесува кај јавните радиодифузни претпријатија најмногу 8,4 минути, а кај трговските радиодифузни друштва најмногу 24 минути, на секој реален час емитувана програма.

По секој од облиците на политичко рекламирање од членот 12 ставови 2 и 3 на оваа одлука треба да измине период од најмалку 20 минути.

Член 15

На телевизијата, во периодот од 18,00 до 23,00 часот, на еден кандидат за претседател, може да му се отстапи најмногу една третина од вкупно дозволеното време за рекламирање во наведениот период (за јавниот сервис најмногу 14 минути, а за трговските друштва 40 минути).

На радиото, во периодот од 07,00 до 19,00 часот, на еден кандидат за претседател, може да му се отстапи најмногу една шестина од вкупно дозволеното време за рекламирање во овој период (за јавниот сервис најмногу 17 минути, а за трговските друштва 48 минути).

При распоредувањето на времето од ставовите 1 и 2 на овој член важат лимитите за платено политичко рекламирање за секој реален час емитувана програма, утврдени во член 13 на оваа одлука.

Член 16

Платеното политичко рекламирање не смее да се емитува во вести и други информативни програми, во детски, училишни и образовни емисии, како и за време на директни преноси на верски, спортски, културни, забавни и други настани.

Платеното политичко рекламирање не може да се емитува во бесплатното време за претставување на кандидатите за претседател, како и во дебатните емисии.

Член 17

Одговорноста за содржината на сите облици на платено политичко рекламирање ја сноси наредителот, односно организаторот на изборната кампања.

Електронскиот медиум има право да одбие емитување на политичко-пропагандна порака доколку таа е насочена кон насилно уривање на уставниот поредок или кон повикнување на воена агресија и разгорување национална, расна или верска омраза и нетрпеливост или доколку во истата се врши злоупотреба на децата за политички цели.

Член 18

Платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и видливо означено, од почетокот до крајот на емисијата, како "платено политичко рекламирање".

Други програми

Член 19

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, информирањето за редовните активности на органите на власта не смее да биде во функција на изборната кампања.

Член 20

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк учеството на кандидатите за претседател, на носители на функции на власта и на претставници на политичките партии во радио и телевизиските програми што не се поврзани со изборите не смее да биде во функција на кампањата.

Член 21

Електронските медиуми кои ќе организираат дебатни емисии со учество на кандидатите за претседател треба да обезбедат еднакви услови за одвивање на дебатата и еднаков третман на сите учесници во дебатата.

III. ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА СИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА

Член 22

Уредници, новинари и други лица ангажирани во подготвувањето емисии, односно текстови поврзани со изборите не можат да учествуваат во подготовките и реализирањето на изборната кампања на кандидатите за претседател.

Доколку се определат за таква активност, должни се да престанат да ги вршат своите задачи во јавните гласила за времетраењето на изборната кампања, како и во деновите на изборниот молк.

Член 23

За време на изборната кампања, како и во периодот на изборниот молк, јавните гласила не смеат да емитуваат платени огласи и реклами на државните органи чија цел е промовирање на нивните резултати и активности во функција на изборната кампања.

Изборен молк

Член 24

За време на изборниот молк, кој започнува на 13 април во 00,00 часот, а завршува на 14 април во 19,00 часот, престануваат сите облици на медиумско претставување на кандидатите за претседател.

При известувањето во деновите на изборниот молк, медиумите не смеат да емитуваат информации, изјави, соопштености на кандидати за претседател, политичари, политички партии, организатори на изборна кампања и изборни штабови, како и други облици на известување што се, отворено или прикриено, во функција на изборната кампања и што можат да влијаат врз одлуката на избирачите.

Објавување на резултати од испитувања на јавно мислење

Член 25

Јавните гласила при објавувањето на резултатите од испитувања на јавното мислење се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да направи процена за веродостојноста на испитувањето, а посебно:

- да ја наведе политичката партија или друга организација или лице кое го наредило и платило испитувањето;
- да го наведат името на институцијата што го извршила истражувањето и применетата методологија;
- да дадат показатели за големината и структурата на примерокот и границата на грешка на испитувањето и
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето.

Член 26

Резултати од испитувања на јавното мислење се објавуваат заклучно со 8 април 2004 година.

Резултатите од испитувањата на јавното мислење што се спроведуваат на самиот ден на изборите (14 април) не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

Член 27

Јавните гласила не смеат да објавуваат резултати од други ненаучни и нерепрезентативни сондирања на јавното мислење како што се: гласање на гледачи, слушатели или читатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на Интернет, анкети спроведени врз нерепрезентативен примерок и со сугестивни прашања.

Право на одговор и исправка

Член 28

Доколку во некој од облиците на медиумското претставување се изнесени неточни информации за кандидат за претседател, јавното гласило е должно да му овозможи на кандидатот право на одговор или исправка.

Барањето за одговор или исправка може да се поднесе во рок од три дена од објавувањето на информацијата.

Барането за одговор или исправка може да се поднесе во рок од три дена од објавувањето на информацијата.

Одговорот или исправката треба да се ограничат само на демантирање на неточните податоци или информации и да бидат со иста должина како и изворно објавената информација.

Јавните гласила се должни одговорот или исправката да ја објават во најкус можен рок, а најдоцна 24 часа по добивањето на одговорот или исправката. Периодичните печатени медиуми се должни одговорот или исправката да ја објават во првото наредно издание.

Одговорот или исправката се објавува во ист временски термин, во иста емисија, односно на истата страница на јавното гласило.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Јавните гласила се должни во рок од три дена по влегувањето во сила на оваа одлука да ги објават правилата за рамноправно медиумско претставување и ценонниците за платеното политичко рекламирање.

Електронските медиуми се должни правилата и ценонниците да му ги достават на Советот за радиодифузија веднаш по објавувањето.

Член 30

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 1208/1
18 март 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

259.

У К А З БР. 86
ОД 18.03.2004 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во Армијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002)

Се унапредува во чин генерал мајор Бригадниот генерал Јовчевски Чедомир Атанас ЕМБГ: 0305952440026; сега Командант на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија. Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-316
18 март 2004 година
Скопје

Вршител на функцијата
Претседател
на Република Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

260.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/01), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудено лице:

1. Никола Крсто Стоилов од с. Мокриево.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Ѓорѓи Трајан Митаноски од Охрид, во траење од 6 месеци;
2. Зоран Ристо Николоски од Охрид, во траење од 6 месеци;
3. Весна Борис Здравковска од Скопје, во траење од 3 месеци;
4. Гоце Ристо Паскоски од Охрид, во траење од 2 месеци;
5. Ацо Јован Стефковски од Скопје, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:

1. Сашо Атанас Јовевски од Скопје, во траење од 6 месеци;
2. Неџат Арслан Шабовиќ од Идризово, во траење од 6 месеци;
3. Мара Костадин Витанова од Струмица, во траење од 1 година.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Трајан Борис Котевски од Битола, во траење од 9 месеци;
2. Андоновски Љубомир Моне од с. Дулица, во траење од 1 година;
3. Никола Димитрија Нешевски од с. Могила во траење од 1 година;
4. Сашо Душан Мојсовски од Битола, во траење од 2 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-310
18 март 2004 година
Скопје

Вршител на функцијата
Претседател
на Република Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

261.

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

1. Со оваа одлука престанува со работа Јавното водостопанско претпријатие „Тиквешко поле“ – Кавадарци.

2. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) престанале со работа следните водостопански претпријатија и други правни лица што вршат водостопанска дејност:

- 1) Водостопанско претпријатие „Брегалница“ – Кочани;
- 2) Работна организација за водостопанство „Осојница“ – Винаца;
- 3) Друштво со ограничена одговорност за водоснабдување „Подсистем Овче Поле“ и Водостопанска работна организација „Мавровица“ – Свети Николе;
- 4) АД ЗИК Црвена Звезда – Друштво со ограничена одговорност „Водостопанство“ – Штип;
- 5) Водостопанска работна организација „Водостопанство Неготинско Поле“ – Неготино;
- 6) Општествено претпријатие за стопанисување со води „Извори“ – Гостивар;
- 7) Водостопанско претпријатие „Полог“ – Тетово.

3. По објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на субјектите од точка 1 и 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-901/1
15 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

262.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002 и 24/2003) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.03.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ С. ЖУРЧЕ ДЕМИР ХИСАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛИ ДОЛ С. ВЕЛМЕВЦИ ДЕМИР ХИСАР

1. На „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Журче, Демир Хисар се дава концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на локалитетот Зли Дол с. Велмевци-Демир Хисар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.577.858,00	7.503.673,00
T-2	4.578.070,00	7.503.538,00
T-3	4.578.238,00	7.503.828,00
T-4	4.578.015,00	7.503.955,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,10 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благавремено да изврши сеча на шумата, а истовремено „НИ-ОЛ ТРЕЈД“ ДООЕЛ, увоз-извоз с. Журче, Демир Хисар, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-879/1
8 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

263.

Врз основа на член 48, став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ БЕЗ НАДОМЕСТ ИМ СЕ ДИСТРИБУИРААТ ПУБЛИКАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на субјектите на кои без надомест им се дистрибуираат публикациони материјали од Државниот завод за статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/04) во Прилог 1 - Субјекти на кои без надомест им се дистрибуираат сите публикациони материјали од Државниот завод за статистика во точката 1, по алинеја 24 (Директорот на Агенцијата за иселеништво) се додаваат две нови алинеи 25 и 26 кои гласат:

“- Директорот на Агенцијата за државни службеници - Секторот-Македонски информативен центар при Министерството за животна средина и просторно планирање“.

Алинеите 25-38 стануваат алинеи 27-40.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-871/1
15 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

264.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 54, став 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ГРАДОНАЧАЛНИК ПО СИЛА НА ЗАКОН

1. Се констатира престанок на мандатот на градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, по сила на закон, поради неспојливост на функцијата градоначалник на општина со вршењето на функцијата министер во Владата на Република Македонија, со денот на изборот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-714/1
15 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

265.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 март 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА“-СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“-Скопје, се именува Перо Самоиловски, дипл. инженер по менаџмент.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-923/1
8 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

266.

Врз основа на член 9-а од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/02, 42/03 и 9/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 март 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

1. За директор на Државниот завод за индустриска сопственост се именува Џемаил Елмази, дипл. економист, виш соработник во Управата за јавни приходи-Регионална дирекција-Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-924/1
8 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

267.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/01, 61/02, 24/03 и 77/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 март 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. За заменик на директорот на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Фарук Омери, дипл. економист, виш соработник-аналитичар во Управата за јавни приходи-Регионална дирекција-Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-929/1
8 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

268.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 26/02 и 51/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.03.2004 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН- ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се уредува намената на средствата за општа туристичка пропаганда и информативна дејност за 2004 година.

Член 2

Средствата за финансирање на општата туристичка пропаганда и информативна дејност за 2004 година се утврдуваат и обезбедуваат во износ од 10.000.000 (десет милиони денари) од Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Средствата од член 2 од оваа програма се користат за следните намени:

1. Издавачка дејност - вкупно	3.065.000 ден.
од тоа:	
- Изработка на фото туристичка брошура-информатор, наменета за вкупната туристичка понуда за дистрибуција на граничните премини	400.000 ден.
- Мултимедијална презентација на Република Македонија	1.000.000 ден.
- Закуп и печатење на информативни постери за билборди	500.000 ден.
- Репринт на општи туристички пропагандни материјали чиј тираж е завршен во 2003 година туристичка (постери, папки, кеси и друг туристички рекламен материјал)	500.000 ден.
- Откуп на авторски права за изработка, превод и рецензија на пропагандни материјали, слајдови, лекторирање на текстови и слично	300.000 ден.
- Изработка и репринт на други материјали наменети за туристичко информирање на транзитните посетители (туристичка карта и друго)	365.000 ден.
2. Учество и презентација на туристички саеми и берзи:	
IFT Белград; Балканска туристичка берза-Скопје;	
WTM-Лондон Vakantiebeurs-Утрехт	2.930.000 ден.
3. Учество и презентација на други туристички манифестации и учество со туристичка пропаганда на меѓународни стопански, културни, спортски и други манифестации	300.000 ден.
4. Членарина во Светската туристичка организација за 2004 година	1.635.000 ден.
5. Посета на туроператори и туристички новинари	300.000 ден.
6. Дистрибуција на општи туристички материјали во странство	300.000 ден.
7. Други трошоци	60.000 ден.
8. Доспеани плаќања по Програмата за 2003 година по реализирани активности од втората половина на декември 2003 година и почеток на јануари 2004 година	1.410.000 ден.
Вкупно општа туристичка пропаганда и информативна дејност за 2004 година	10.000.000 ден.

Член 4

Средствата од член 2 на оваа програма ги реализира Министерството за економија.

Реализацијата на уплатите за настапите од член 3, точка 2 од оваа програма, се врши најдоцна 30 дена пред почетокот на саемите и берзите, а за саемски настапи во месец јануари, уплатата се врши во претходната година.

Средствата од член 3 точка 5, се користат по претходно согледување и потреба за времетраењето на посетата и бројот на новинарите, од страна на Министерството за економија.

Член 5

Средствата за активностите кои нема да бидат реализирани од објективни причини, може да се користат во рамки на другите активности наведени во Програмата.

Член 6

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-931/1
15 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

269.

Врз основа на член 95 став 4 од Законот за водостопанства („Службен весник на РМ“ бр. 85/2003), министерот за правда, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВОДОСТОПАНСТВАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на водење на регистарот на водостопанствата.

Член 2

Регистарот на водостопанствата се води според образец бр. 1 кој ги содржи следните рубрики: реден број; назив на водостопанството; седиште (улица, број и место); вид на водостопанството според дејноста и подрачје на делување; кратка содржина на работите и активностите; број и датум на решението за упис и забелешка.

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник.

Член 3

Во образецот број 1 во рубриката „реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката „назив на водостопанството“ се запишува целиот назив кој треба да го содржи зборот „Водостопанство“ и ознака за географската локација на подрачјето на дејствување; во рубриката „седиште“ се запишува точниот назив на улицата, бројот и местото каде се наоѓа седиштето; во рубриката „вид на водостопанството според дејноста и подрачје на делување“ се запишува видот на водостопанството според дејноста за која е основано и подрачје на делување; во рубриката „кратка содржина на работите и активностите“ се запишува кратка содржина на работите и активностите на водостопанството; во рубриката „број и датум на решението за упис“ се запишува точниот број и датум на решението со кое е извршен уписот во регистарот и во рубриката „забелешка“ се запишуваат промените што се од значење за уписот.

Член 4

Регистарот на водостопанствата се води во укоричена книга со димензии 500 мм X 400 мм на која на насловната страна во левиот горен агол пишува „Република Македонија – Основен суд _____“, а во средината „Регистар на водостопанствата“.

Регистарот на водостопанствата може да се води и електронски.

Секоја страна од регистарот има број.

Пред почетокот на водењето на регистарот на првата страна во десниот долен агол се забележува вкупниот број на страници што ги содржи регистарот и се заверува со печат и со потпис на претседателот на Основниот суд.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот дел од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

март 2004 година
Скопје

Министер за правда,
Ицет Мемети, с.р.

Образец бр. 1

Ред. Бр.	1	2	3	4	5	6	7
	Назив на водостопанството	Седиште (улица, број и место)	Вид на водостопанството според дејноста и подрачје на делување	Кратка содржина на работите и активностите	Број и датум на решението за упис	ЗАБЕЛЕШКА	

Стр.

270.

Врз основа на член 17 став 4 од Законот за водни заедници („Службен весник на РМ“ бр. 51/2003), министерот за правда, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВОДНИ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на водењето на регистарот на водните заедници.

Член 2

Регистарот на водни заедници се води на образец бр. 1 кој ги содржи следните рубрики: реден број; назив на водната заедница, седиште (улица, број и место); вид на водната заедница според дејноста и подрачје на делување; кратка содржина на работите и активностите; број и датум на решението за упис и забелешка.

Образецот број 1 е составен дел на овој правилник.

Член 3

Во образецот број 1 во рубриката “реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката “назив на водната заедница“ се запишува целиот назив кој треба да го содржи зборот “Водна заедница“; во рубриката “седиште“ се запишува точниот назив на улицата, бројот и местото каде се наоѓа седиштето; во рубриката “вид на водната заедница според дејноста и подрачје на делување“ се запишува видот на водната заедница според дејноста за која е основана и подрачјето на делување; во рубриката “кратка содржина на работите и активностите“ се запишува кратка содржина на работите и активностите на водната заедница; во рубриката “број и датум на решението за упис“ се запишува точниот број и датум на решението со кое е извршен уписот во регистарот и во рубриката “забелешка“ се запишуваат промените што се од значење за уписот.

Член 4

Регистарот на водните заедници се води во укоричена книга со димензии 500 мм X 400 мм на која на насловната страна во левиот горен агол пишува “Република Македонија - Основен суд _____“, а во средината “Регистар на водни заедници“.

Регистарот на водните заедници може да се води и електронски.

Секоја страна од регистарот има број.

Пред почетокот на водењето на регистарот на првата страна во десниот долен агол се забележува вкупниот број на страници што ги содржи регистарот и се заверува со печат и со потпис на претседателот на Основниот суд.

Основниот суд Скопје I- Скопје води Единствен регистар на водните заедници во Република Македонија.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Министер за правда,
Ицет Мемети, с.р.

март 2004 година
Скопје

Образец бр. 1	Ред. бр.	Назив на водната заедница	Седиште (улица, број и место)	Вид на водната заедница според дејноста и подрачје на делување	Кратка содржина на работите и активностите	Број и датум на решението за упис	Забелешка
	1	2	3	4	5	6	7

271.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КИНА, РЕПУБЛИКА КОРЕА, ВИЕТНАМ, ЈАПАН, ТАЈВАН, ТАЈЛАНД, КАМБОѢА, ХОНГ КОНГ, ЛАОС, ПАКИСТАН И ИНДОНЕЗИЈА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осемнување од живина;
- месо од живина;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба, кои потекнуваат од следните земји: Кина, Република Кореа, Виетнам, Јапан, Тајван, Тајланд, КамбоѢа, Хонг Конг, Лаос, Пакистан и Индонезија.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

3. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2631/1
12 март 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

272.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот

во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осеменување од живина;
- месо од живина;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба кои потекнуваат од Соединетите Американски Држави.

2. Забраната од точка 1 на оваа наредба не се однесува на месото и производите од месо од живина кои се заклани пред 27 јануари 2004 година.

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународното ветеринарно-здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-2631/1
12 март 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

273.

Врз основа на член 22 став 6 од Законот за Полициската академија ("Службен весник на РМ" бр. 40/2003), министерот за внатрешни работи, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВАТА НА ПОЛИЦИСКАТА АКАДЕМИЈА
СКОПЈЕ

1. За надворешни членови на Управата на Полициската академија - Скопје, се именуваат:

- м-р Лазар Нанев, судија во Основниот суд - Каварци,

- Габриела Коневска, шеф на Секретаријатот на Иницијативата за сузбивање на организираните криминални при Пактот за стабилност и

- Мерита Рамадан, заменик командир на ПС за КПДГ Аеродром - Скопје во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен на Република Македонија".

Бр. 16.1-12079/1
4 март 2004 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Хари Костов, с.р.

274.

Врз основа на член 5-а став 2 точка 2) од Законот за именување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 11/2004) и член 20 став 5 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 42/2002), а во врска со член 21 став 1 од Законот, Државната изборна комисија, на седница одржана на 16 март 2004 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТИНСКАТА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НАДЛЕЖНА ЗА
ОПШТИНИТЕ ТЕТОВО, ЖЕЛИНО, ЈЕГУНОВЦЕ,
ТЕАРЦЕ, ВРАТНИЦА, ЦЕПЧИШТЕ, ШИПКОВИЦА,
КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ И БРВЕНИЦА

I. За претседател на Општинската изборна комисија надлежна за општините Тетово, Желино, Јегуновце, Теарце, Вратница, Цепчиште, Шипковица, Камењане, Боговиње и Брвеница се именува

Назиф Илијази - судија на Основниот суд - Тетово.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-52/1
16 март 2004 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Стево Пендаровски, с.р.

275.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5

член 10-а став 1 од Законот за именување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

Државната изборна комисија по приемот на листата на кандидат за претседател на Република Македонија од

(име на подносителот на листата)

на _____, во _____ часот
(ден, месец и година)

УТВРДУВА

Листата на кандидат е поднесена во рокот определен во член 10-а став 1 и е во согласност со членовите 6, 7 и 8 од Законот за избор на претседател на Република Македонија.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Во _____
Место и дата

(име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6

член 10-г став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

Врз основа на член 10-г став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија, Државната изборна комисија на _____, донесе
(ден, месец и година)

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поднесена од _____
(име на подносителот на листата)

СЕ ПОТВРДУВА.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Во _____
Место и дата

(име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7

член 10-д од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

Врз основа на член 10-д став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија, Државната изборна комисија на _____, донесе
(ден, месец и година)

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидат за избор на претседател на Република Македонија поднесена од _____
(име на подносителот на листата)

СЕ ОТФРЛА.**Образложение**

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

Поука: Против Решението на Државната изборна комисија подносителот на листата може да поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа по приемот на решението.

Жалбата се поднесува непосредно преку Државната изборна комисија.

Доставувањето на жалби по пошта не е дозволено.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Во _____
Место и дата

(име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8

член 5-а став 2 точка 3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија, ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

ЗАПИСНИК

за утврдување на редоследот на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија

Државната изборна комисија го утврдува редоследот на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија во гласачкото ливче.

Утврдувањето на редоследот на листите на кандидат се врши јавно, со ждрепка.

По извршеното влечење - ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидат за избор на претседател на Република Македонија.

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател и на овластениот подносител на листата)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
- 7.итн. _____
(до вкупниот број на поднесените листи на кандидат)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9

член 5-а став 2 точка 3) и 10-ѝ од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија, ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

Врз основа на член 5-а став 2 точка 3) и 10-ѝ од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија, Државната изборна комисија

ОБЈАВУВА

утврдени листи на кандидати за претседател на Република Македонија и нивниот редослед во гласачкото ливче

(Се внесува утврдениот редослед на листите)

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(име и презиме)

Во _____
Место и дата

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 10

член 5-а став 3 точка 3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

О Г Л А С

за утврдените листи на кандидат за претседател на Република Македонија

(Со внесува утврдениот редослед на листите на кандидат за претседател на Република Македонија)

1. _____
(име и презиме на кандидатот за претседател на Република Македонија)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. итн. _____
(до вкупниот број на поднесени листи на кандидат)

М.П.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**ОБРАЗЕЦ БРОЈ 11**

член 5-а став 2 точка 10) од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр.11/04)

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ составен на _____ (ден, месец и година)

Државната изборна комисија на Општинската изборна комисија _____, надлежна за општините _____ и го предде следниот изборен материјал:

1. _____ гласачки листиња за избор на претседател (со број и зборови) на Република Македонија со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има вкупно избирачки записани во потврдениот извод од Избирачкиот список,
2. _____ кутии за гласање,
3. _____ паравани за гласање,
4. _____ образци на записници,
5. _____ огласи на утврдени листи на кандидат за избор на претседател на Република Македонија,
6. _____ потврден извод од Избирачки список за избирачките места,
7. _____ УВ-памба,
8. _____ спреј,
9. _____ графитно периче

(со наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____

Место и дата

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ**
на Општинската изборна
комисија

(име и презиме)

МП МП

ПРЕДАЛ
член на Државната изборна
комисија

(име и презиме)

(име и презиме на овластено лице од ДИК)

Членови на Општинската Изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи за кандидат за избор на претседател на Република Македонија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. итн. _____

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2004 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 10/04, направени се технички грешки поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА
НА ШУМИТЕ ЗА 2004 ГОДИНА

- Во дел III, точка 1 на местата каде што стои износот "40.000.000,00" треба да стои износот "39.200.000,00" и наместо "1.000 ха" треба да стои "980 ха".

- Во дел III, точка 4, став 2, алинеја 2, наместо износот "960.000.000,00" треба да стои износот "960.000,00".

Бр. 23-628/2
16 март 2004 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.